



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 19 октомври 1984

Скопје

Број 32

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

383.

Врз основа на член 24 од Законот за изменување и дополнување на Законот за општествениот правобранител на самоупраувањето („Службен весник на СРМ“ број 37/83), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на 40-та седница, одржана на 19 септември 1984 година, го утврди пречистениот текст на Законот за општествениот правобранител на самоупраувањето.

Пречистениот текст на Законот за општествениот правобранител на самоупраувањето ги опфаќа Законот за општествениот правобранител на самоупраувањето („Службен весник на СРМ“ број 47/75), Законот за изменување на Законот за општествениот правобранител на самоупраувањето („Службен весник на СРМ“ број 6/81) и Законот за изменување и дополнување на Законот за општествениот правобранител на самоупраувањето („Службен весник на СРМ“ број 37/83), во кои е означено времето на нивното влетување во сила.

Бр. 13-2476

19 септември 1984 година

Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Крсте Нелковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

(Пречистен текст)

Глава I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Општествениот правобранител на самоупраувањето, како самостоен орган на општествената заедница, презема мерки и правни оредства и врши други права и должности утврдени со Уставот и со закон, заради остварување заштитата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Член 2

Општествениот правобранител на самоупраувањето е самостоен во вршењето на функцијата и е одговорен за нејзиното вршење.

Член 3

Општествениот правобранител на самоупраувањето работите од својата надлежност ги врши врз основа на Уставот и законот.

Член 4

Општествениот правобранител на самоупраувањето ги следи и проучува општествените односи и појави што се од интерес за вршењето на неговата функција и за забележаните појави и проблеми ги запознава соодветните самоуправни организации или заедници, односно Стопанската комора на Македонија или други здруженија на самоуправните орга-

низации или заедници, како и соодветните општествено-политички организации и Собранието на соодветната општина, односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија и другите државни органи, им го изнесува своето мислење за тие појави и проблеми, им поднесува предлог или дава друга иницијатива заради преземање на мерки и активности од пошироко значење за отстранување и спречување на повредите на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Член 5

Општествениот правобранител на самоупраувањето, на Собранието на соодветната општина, односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија му поднесува извештај за својата работа, по нивно барање или по своја иницијатива за состојбата, појавите и проблемите и дава мислења и предлози во областа на заштитата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

За дејноста на општествениот правобранител на самоупраувањето расправаат Собранието на општината и Собранието на Социјалистичка Република Македонија и општествено-политичките организации здружени во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 6

Работата на општествениот правобранител на самоупраувањето е јавна.

Општествениот правобранител на самоупраувањето ја известува јавноста преку средствата за јавно информирање и на друг соодветен начин, за состојбата и појавите во областа на заштитата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост и за другите проблеми и појави што се од интерес за општествената заедница што ги забележал во својата работа.

Известувањето на јавноста може да стане и за одделни случаи на преземените мерки и интервенции во остварувањето на својата функција.

Член 7

Општествениот правобранител на самоупраувањето, во остварувањето на својата функција, соработува со соодветните организации на здружениот труд, заедници, здруженија, а посебно со органите на самоуправната работничка контрола и другите органи на самоуправните организации и заедници, со Собранијата на соодветните општини, односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија, општествено-политичките и другите општествени организации, здруженија, интересни и други заедници, месни заедници, како и со државните органи на кои им укажува, дава мислења и иницијатива и предлага соодветни мерки заради спречување и отстранување на повредите на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Член 8

Органите на општините и Републиката, редовните судови, судовите на здружениот труд и другите самоуправни судови, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации, месните заедници, самоуправните интересни заедници се должни општествениот правобранител на самоупраувањето да го известуваат за случаите на повреда

на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, а по негово барање да му доставуваат известувања и податоци од интерес за вршење на неговата функција.

Редовните судови и судовите на здружениот труд, другите самоуправни судови и државните органи се должни по барање на општествениот правобранител на самоуправувањето да му укажуваат правна помош.

По барање од општествениот правобранител на самоуправувањето инспекциските и другите органи на управата, како и Службата на општественото книговодство, се должни да извршат определени дејствија во рамките на нивните надлежности неопходни за остварување на неговата функција. Општествениот правобранител на самоуправувањето може да бара овие дејствија да се извршат итно.

Член 9

Општествените правобранители на самоуправувањето меѓусебно соработуваат и си укажуваат правна помош по прашања што се од заеднички интерес за остварување на нивната функција.

Член 10

Општествениот правобранител на самоуправувањето и Јавното правобранителство меѓусебно соработуваат по прашања за заштита на општествената сопственост.

Глава II

НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАСТУВАЊА

Член 11

Општествениот правобранител на самоуправувањето поведува постапка за заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост по своја иницијатива или по иницијатива од работниците, органот на самоуправната контрола, организациите на здружениот труд, месните заедници и од други самоуправни организации, односно заедници, синдикатот и другите општествено-политички и други организации, праѓањите и органите на општествено-политичките заедници.

Член 12

Општествениот правобранител на самоуправувањето, кога во вршењето на својата функција ќе утврди дека со општ акт или поединечен акт донесен надвор од управната или судската постапка или со дејствија на организација на здружениот труд и месна заедница, самоуправни интересна заедница и на друга самоуправни организација или заедница, на општествено-политичка организација или на друго општествено правно лице, односно на орган на општествено-политичката заедница се повредуваат самоуправните права на работните луѓе или општествената сопственост или се повредува со Уставот или со законот, односно со самоуправниот општ акт утврдено право, обврска и одговорност во поглед на управувањето, располагањето и користењето на општествените средства или во поглед на стекнувањето, распоредувањето и распределбата на доходот остварен во самоуправно здружениот труд, е овластен особено:

— да укажува, изнесува мислење, дава иницијатива, поднесува предлози и соработува со организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, синдикатната и други општествено-политички организации, општествени организации и здруженија, Собранијата на соодветните општини, односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на нив одговорните и други органи, заради спречување и отстранување на повредите на самоуправните права на работните луѓе или нанесување штета на општествената сопственост;

— да поведува постапка пред Уставниот суд заради оценување на уставноста на законите и уставноста и законитоста на другите прописи или општи акти на органите на општествено-политичките заед-

ници, како и на самоуправните општи акти, согласно со одредбите од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, и Уставот на Социјалистичка Република Македонија;

— да поведува постапка пред Судот на здружениот труд, друг надлежен суд или друг орган ако е во прашање повреда на самоуправното право на работните луѓе или на општествената сопственост;

— да му предложи на надлежниот орган во рамките на својата надлежност привремено да запре извршување на одлука, друг акт или дејствие на органите на Собранието на соодветната општина односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија, самоуправните општи акти и поединечните акти со кои се повредуваат самоуправните права на работните луѓе и општествената сопственост под условите предвидени со Уставот и законот;

— да им дава иницијатива на органите на Собранието на надлежната општина односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, за донесување, изменување и дополнување на закон и други прописи или општи акти како и за укинување, поништување на прописите и другите општи акти со кои се повредува самоуправното право на работните луѓе или општествената сопственост;

— да му предложи на Собранието на соодветната општина односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, во рамките на нивните надлежности, постапка за укинување или поништување на пропис или друг општ акт на неговиот извршен или управен орган со кој се повредува самоуправното право на работните луѓе или општествената сопственост, а пред извршниот орган на Собранието на соодветната општина односно Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — да укине таков акт;

— да врши и други работи што со закон се ставени во негова надлежност.

Член 13

Општествениот правобранител на самоуправувањето има право и должност кога ќе најде дека со општ акт или со поединечен акт донесен надвор од управната или судската постапка, или со дејствие на организација на здружениот труд, на друга самоуправни организација или заедница, на општествено-политичка организација, односно на орган на општествено-политичка заедница се повредува самоуправно право на работните луѓе или општествената сопственост да и укаже на тоа на соодветната организација, заедница или орган и да им поднесе предлог или да даде друга иницијатива заради усогласување на соодветниот акт или дејствие со Уставот и законот, односно со самоуправниот општ акт.

Член 14

Општествениот правобранител на самоуправувањето поведува со закон предвидена постапка пред надлежниот суд на здружениот труд, друг суд или друг орган, кога ќе најде дека се повредени самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост во самоуправните организации и заедници и републичките односно општинските органи.

Општествениот правобранител на самоуправувањето, кога ќе поведе постапка пред редовните судови заради остварување на заштитата на општествената сопственост по одделни предмети, со заеман договор може да го овласти јавниот правобранител да го застапува, кој во таа постапка има овластувања утврдени со законот.

Член 15

Општествениот правобранител на самоуправувањето, во случај кога во организација на здружениот труд или во друга самоуправни организација, односно заедница, битно ќе се нарушат самоуправните односи или потешко ќе се оштетат општествените интереси или ако организацијата односно заедницата не ги извршува со закон утврдените обврски, под услови и во постапка утврдена со закон, може да

му предложи на Собранието на соодветната општина односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, во рамките на својата надлежност, да ги примени мерките предвидени со законот.

Ако Собранието на соодветната општина односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија без предлог од општествениот правобранител на самоуправувањето води постапка заради примена на мерки поради блино нарушени самоуправни односи или потешко оштетување на општествените интереси во организација на здружениот труд или во друга самоуправна организација односно заедница, или поради неизвршување на утврдените обврски со законот од страна на организацијата на здружениот труд или друга самоуправна организација односно заедница, за тоа го известува општествениот правобранител на самоуправувањето и при донесувањето на одлуката го разгледува мислењето што тој и го дава во поглед на постоењето на услови за примена на предвидените мерки.

Собранието на соодветната општина односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе го известат општествениот правобранител на самоуправувањето и во случај кога тој поднел предлог во смисла на став 1 од овој член.

Член 16

Општествениот правобранител на самоуправувањето може да поднесе барање до надлежниот суд, односно до друг надлежен орган, привремено да го запре извршувањето на општ акт или на поединечен акт донесен надвор од управната или судската постапка, како и извршувањето на дејствие на организација на здружениот труд, на друга самоуправна организација или заедница, на општествено-политичка организација, односно на орган на општествено-политичката заедница освен на Собранието на таа заедница, ако со извршувањето на актот или на дејствието потешко би се повредило самоуправното право на работните луѓе или општествената сопственост, а околностите на случајот бараат повредата неопходно да се спречи.

Кога е поднесено барање од став 1 на овој член, актот или дејствието не може да се извршува додека надлежниот суд односно другиот надлежен орган не донесе одлука по поднесеното барање.

Надлежниот суд, односно другиот надлежен орган е должен итно да го земе во постапка барањето на општествениот правобранител на самоуправувањето и најдоцна во рок од три дена од денот на поднесувањето на барањето да донесе одлука за тоа барање, а во продолжение на постапката да донесе конечна одлука за спорното прашање.

Член 17

Во остварувањето заштитата на општествената сопственост, општествениот правобранител на самоуправувањето презема мерки и правни средства во случаите кога со акт или дејствието на организација на здружениот труд, на друго општествено правно лице, односно на државен орган, се повредува со Устав и закон односно самоуправен општ акт утврдено право, обврска и одговорност во поглед на управувањето, располагањето и користењето на општествените средства или во поглед на стекнувањето, распоредувањето и распределбата на доходот остварен во самоуправно здружениот труд.

На начинот од став 1 ќе се постапи и во случај кога на штета на општествениот имот се даде подарок, провизија или награда, или на друг начин се отуѓи општествен имот во корист на трето лице, во вредност што е во очигледна несразмера со вложениот труд или воопшто не произлегува од трудот.

Член 18

Ако смета дека е тоа неопходно заради заштита на самоуправните права на работните луѓе или на општествената сопственост, општествениот правобранител на самоуправувањето во вршењето на својата функција може да бара да се свика седница на органите на управување односно собир на работни-

ците на организација на здружениот труд, односно седница на овластениот орган односно собирот на работниците на друга самоуправна организација или заедница, заради непосредно разгледување на определено прашање од областа на заштитата на самоуправните права на работните луѓе или општествената сопственост, или може да бара на работните луѓе да им се соопштат односно да им се објават документите и податоците кои се однесуваат на остварувањето на нивните самоуправни права или на заштитата на општествената сопственост во определената самоуправна организација или заедница, или може да преземе друга мерка за која е овластен со закон.

Ако овластениот работник, односно органот во организацијата на здружениот труд, во друга самоуправна организација или заедница не свика седница, односно собир по барањето од став 1 на овој член во рок од 15 дена од применото барање, општествениот правобранител на самоуправувањето, по припадното мислење од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и од синдикатите, може самиот да свика седница.

Ако мислењето од став 2 на овој член не биде доставено во рок од 15 дена од применото барање, општествениот правобранител на самоуправувањето може самиот да ја свика седницата, односно собирот од став 1 на овој член.

Член 19

Самоуправните и други организации и заедници и нивните органи на самоуправна контрола на кои општествениот правобранител на самоуправувањето им укажал, им дал свое мислење, иницијатива или предложил преземање на мерки односно дал предлог за поведување на соодветна постапка за заштитата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, се должни веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесениот предлог да ги разгледаат и за заземените став да го известат општествениот правобранител на самоуправувањето.

Член 20

Општествениот правобранител на самоуправувањето е должен од работниците, органите на самоуправната работничка контрола, организациите на здружениот труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации, како и од соодветните општествено-политички и други општествени организации, здруженија, граѓани, собранија, односно други надлежни органи на соодветни општествено-политички заедници, да прима претставки, поднесоци и изјави за повредите на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост заради преземање на со закон предвидените мерки и правни средства од својот дејателност.

Општествениот правобранител на самоуправувањето е должен на подносителите од став 1 да им дава одговори во примерен рок.

Одговорните лица во организациите и органите од став 1 се должни да се јават на поканието на општествениот правобранител на самоуправувањето заради давање на изјави и потребни известувања во постапката за утврдување повредата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Член 21

Заради вршење на својата функција општествениот правобранител на самоуправувањето има право во организација на здружениот труд, во друга самоуправна организација и заедница, во работна заедница на општествено-политичка организација и друга општествена организација, односно во органот на општествено-политичката заедница, непосредно од работните луѓе и граѓаните, односно непосредно од овластените органи на тие организации и заедници, да се известува за остварувањето на самоуправните права на работните луѓе и заштитата на општествената сопственост.

За таа цел, општествениот правобранител на самоуправувањето има право да врши увид во дејнос-

та и документацијата на организациите на заедниците од став 1 на овој член, односно на органите на општествено-политичката заедница, како и право од нив да бара да му ги достават потребните известувања и податоци, односно да му ги достават на увид самоуправните акти, ако дејноста, документацијата, известувањата и податоците се од значење за заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост.

Член 22

Општествениот правобранител на самоуправувањето, кога ќе забележи дека со општ или друг акт или дејствие односно пропуштање на органите на организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации, на општествено-политичките и други општествени организации, здруженија и органи на општествено-политичките заедници, работните луѓе на одредено подрачје се доведуваат во нерамноправна положба на единствениот југословенски пазар во однос на работните луѓе од другите подрачја, ги предупредува да ги усогласат своите акти односно постапки со Уставот и законот.

Член 23

Кога со самоуправни спогодба или општествен договор, со кој работниците и другите работни луѓе ги уредуваат меѓусебните односи ги усогласуваат интересите и ги уредуваат односите од пошироко општествено значење, се повредуваат самоуправните права на работните луѓе и општествената сопственост, општествениот правобранител на самоуправувањето ќе ги предупреди потписниците на самоуправната спогодба односно општествениот договор да ги усогласат со Уставот и законот.

Потписниците од став 1 на овој член се должни во примерен рок да го разгледаат предупредувањето на општествениот правобранител на самоуправувањето и да го известат за заземениот став.

Член 24

Општествениот правобранител на самоуправувањето кога ќе утврди дека со повредувањето на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост е сторено кривично дело или стопански престап, поднесува пријава до надлежниот јавен обвинител заради водење на постапка против одговорното лице.

Јавниот обвинител, кој постапува по пријавата од став 1 на овој член, го известува општествениот правобранител на самоуправувањето за исходот на постапката по поднесената пријава.

Кога јавниот обвинител ќе ја отфрли кривичната пријава за кривично дело повреда на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, што ја поднел друг орган односно правно лице или поединец, за тоа го известува надлежниот општествен правобранител на самоуправувањето.

Член 25

Во кривичната постапка, ако со кривичното дело е оштетена општествената сопственост, општествениот правобранител на самоуправувањето поднесува предлог за остварување на имотно-правно барање, доколку таков не е поднесен.

Член 26

Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето ги врши овластувањата од овој закон во сите случаи кога се работи за повреда на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост на организациите на здружениот труд, самоуправните организации и заедници и државни органи, освен оние што се во надлежност на Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето.

Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето заради заштита на самоуправните права на работните луѓе што работат во здружениот труд на територијата на општината односно општи-

ните за кои е установен, може да презема мерки и правни средства пред судовите и органите и на територијата на друга општина.

Член 27

Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето врши овластувања од овој закон во случаите кога се работи за повреда на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост на организациите на здружениот труд, самоуправните организации и заедници и државни органи што ги основала Републиката или спрема кои Републиката врши право на надзор.

Функцијата на заштитата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето ја врши и во поглед на актите и дејствијата на самоуправните организации и заедници, чија дејност е од општ интерес за Републиката односно кои се основани за територијата на Социјалистичка Република Македонија, заради остварување на задачи од општ општествен интерес, ако тие акти односно работи имаат дејство на целата територија.

Член 28

Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето може да ја преземе постапката во одделни работи или дејства што ги започнал општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето.

Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето може непосредно да презема мерки и правни средства предвидени со закон од надлежност на општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето кога ќе оцени дека е потребно негово учество заради заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, ако и додека овој орган не ја извршува ефикасно својата функција.

Ако републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето преземе непосредно мерки и правни средства во смисла на став 1 односно преземе постапка во смисла на став 2 на овој член, за тоа го известува саборанието на соодветната општина и надлежниот општински општествен правобранител на самоуправувањето.

Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето, по иницијатива од работници односно од други работни луѓе и од граѓани, од органи на самоуправната контрола, од организации на здружениот труд, други самоуправни организации, односно заедници и од општествено-политичките организации, кога смета дека е тоа неопходно за заштита на самоуправните права на работните луѓе или на општествената сопственост, може да преземе постапка во одделен предмет што го започнал општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето во Републиката, доколку овој не постапувал ефикасно, а за тоа го известува саборанието на соодветната општина.

Член 29

Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето и општинските општествени правобранители на самоуправувањето меѓусебно соработуваат, разгледуваат прашања од општо значење за заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост и разменуваат мислења на начин утврден со договор.

Член 30

Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето соработува со Сојузниот и републичките односно покраинските општествени правобранители на самоуправувањето по прашања што се од заеднички интерес, на начин утврден со договор, разгледуваат прашања од општо значење за заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, а по потреба разменуваат и писмени материјали.

Член 31

Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето, може, заради успешно вршење на својата функција, на општинските општествени правобранители на самоуправањето да им дава упатства.

Глава III

ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 32

Функцијата на општествен правобранител на самоуправањето во рамките на правата и должностите на Социјалистичка Република Македонија ја врши Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето, а во рамките на правата и должностите на општината општинскиот општествен правобранител на самоуправањето.

Член 33

Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето може да ја врши функцијата за територијата на една или повеќе општини за кои е установен.

Член 34

Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето го именува и разрешува од должност Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по претходно прибавено мислење од Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, од редот на општествено-политичките и други јавни работници, кои го познаваат системот на самоуправањето.

Член 35

Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето го именува и разрешува од должност Собранието на општината, по претходно прибавено мислење од соодветната општинска организација на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и од Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето.

За општински општествен правобранител на самоуправањето може да биде именуван државјанин на СФРЈ, со високо образование кој ги познава проблемите и системот на општествено-економските односи и самоуправањето и кој е морално-политички подобен за вршење на таа функција.

Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето е установен за две или повеќе општини, се смета за именуван ако го именувале сите собранија на општините што го установиле, а е разрешен од должноста ако го разрешило Собранието само на една општина.

Член 36

Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето има еден или повеќе заменици.

Бројот на замениците на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето го утврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Замениците на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето ги именува и разрешува од должност Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 37

Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето има еден или повеќе заменици.

Бројот на замениците на општинскиот општествен правобранител на самоуправањето го утврдува Собранието на општината, односно Собранијата на две или повеќе општини.

Замениците на општинскиот општествен правобранител на самоуправањето ги именува и разрешува од должност Собранието на општината, односно Собранијата на две или повеќе општини.

Член 38

Заменикот на општествениот правобранител на самоуправањето ги врши работите што ќе му ги определи општествениот правобранител на самоуправањето.

Заменикот на општествениот правобранител на самоуправањето го заменува општествениот правобранител на самоуправањето во случај на негова отсушност или спреченост со сите овластувања што ги има. Ако општествениот правобранител на самоуправањето има повеќе заменици го заменува заменикот што тој ќе го определи.

Член 39

За заменик на општествениот правобранител на самоуправањето може да биде именуван државјанин на СФРЈ, кој е дипломиран правник, морално-политички подобен за вршење на таа функција и има потребно искуство во работата.

По исклучок од став 1 на овој член доколку има повеќе заменици еден од замениците на општествениот правобранител на самоуправањето може да биде именуван државјанин на СФРЈ со завршен економски факултет кој ги исполнува другите услови од став 1 на овој член.

Член 40

Општествениот правобранител на самоуправањето се именува за време од 4 години и може да биде именуван најмногу двапати еднопододелно на истата функција.

Заменикот на општествениот правобранител на самоуправањето се именува на 4 години и по истекот на тој период може повторно да биде именуван на таа функција.

Член 41

Пред стапувањето на должност општествениот правобранител на самоуправањето и неговиот заменик даваат свечена изјава пред претседателот на Собранието во седиштето на соодветната општина односно Собранието на СРМ, која гласи:

„Изјавувам дека должноста на општествен правобранител на самоуправањето ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе се залагам за остварување на општествената заштита на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, за развој на социјалистичката самоуправа на заедница и за остварување на заедничките интереси на работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за остварување на општествено-економските и другите самоуправни односи и права на самоуправните организации и заедници и на работните луѓе и дека во својата работа ќе се придржувам за Уставот на СРМ и Уставот на СФРЈ и законите“.

Член 42

Општествениот правобранител на самоуправањето и неговиот заменик не можат да бидат делегати на Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија ниту да вршат служба или работа што е несоврзлива со нивната функција.

Општествениот правобранител на самоуправањето и заменикот не можат во исто време да вршат функции во државни или во самоуправни органи, ниту функција, служба или работа што се несоврзливи со нивните функции.

Член 43

Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето ужива имунитет како и делегатот во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а општинскиот општествен правобранител на самоуправањето имунитет како и делегатот на Собранието на општината.

За имунитетските права на општествениот правобранител на самоуправањето одлучува Собранието на соодветната општина односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 44

Општествениот правобранител на самоуправањето не може да биде позвикан на одговорност поради ставот што ќе го земе во врсноста на својата функција.

Член 45

Службеното својство на општествениите правобранители на самоуправавањето и на нивните заменици се докажува со легитимација.

Легитимацијата на општествените правобранители на самоуправавањето и на нивните заменици им ја издава Републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето.

Се овластува Републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето да го прошири образложот на легитимацијата и да ја води евиденцијата на издадените легитимации.

Член 46

Општествениот правобранител на самоуправавањето и неговиот заменик се разрешуваат од должност и пред истекот на времето за кое е именуван во случај:

- ако сам побара да биде разрешен;
- ако биде осуден за кривично дело на казна затвор;
- ако се утврди дека трајно ја загубил работната способност за вршење на својата функција и
- кога ќе наполни 40 години стаж на ооигурување (маж), односно 35 години стаж на ооигурување (жена) или кога ќе наврши 65 години живот и 30 години пензиски стаж (маж), односно 60 години живот и 25 години пензиски стаж (жена).

Општествениот правобранител на самоуправавањето и неговиот заменик можат да бидат разрешени и пред истекот на времето за кое се именувани, кога во постапката предвидена со закон ќе се утврди нивна морално-политичка неподобност за вршење на таа функција. Во таа постапка за општинскиот општествен правобранител на самоуправавањето ќе се прибави мислење од Републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето, а за заменикот мислење од соодветниот општествен правобранител на самоуправавањето.

Предлог за поведување на постапка за разрешување на општинскиот општествен правобранител на самоуправавањето поради причините од став 2 може да даде Републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето, а за заменикот соодветниот општествен правобранител на самоуправавањето.

Одлука за отпочнување поведување на постапката за разрешување поради причините од став 2 по предлог или по своја иницијатива донесува соодветното тело определено со статутот на Собранието на општината, односно Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Ако против општествениот правобранител на самоуправавањето односно неговиот заменик е покрената кривична постапка, Собранието што го именувало може да одлучи тој да не ја врши должноста до завршувањето на постапката.

Член 47

Ако општествениот правобранител на самоуправавањето односно неговиот заменик побара да биде разрешен од должност, а Собранието на соодветната општина односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија за тоа не донесе одлука во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето се смета дека со истекот на тој рок е разрешен од должноста.

Одлука за разрешување од должноста на општествениот правобранител на самоуправавањето и неговиот заменик поради морално-политичка неподобност, може да се донесе само ако претходно е спроведена постапка за утврдување на причината за разрешувањето и ако по таа постапка им е овозможено да се изјаснат за причините на разрешувањето.

Член 48

Општествениот правобранител на самоуправавањето и неговиот заменик што ќе биде разрешен од должноста пред истекот на мандатот поради престанување со работа на општествениот правобранител на самоуправавањето или поради намалување обемот на работа во него, ги задржува сите права од работата и по основ на работата, за време од 6 месеци по

неговото разрешување од должноста. За тоа време има право на личен доход, доколку претходно не се вработи, во висина на личниот доход што го примал во последниот месец пред разрешувањето од должноста, како и на другите зголемувања на личниот доход и на другите примања, до кои евентуално во тоа време ќе дојде.

Времето од разрешувањето од должноста до повторното вработување, но најдолго до шест месеци, се признава во работен стаж.

Член 49

Републичкиот, односно општинскиот општествен правобранител на самоуправавањето го претставува органот, раководи со неговата работа и врши други права и должности утврдени со овој или друг републички закон или општ акт на органот.

Член 50

Општествениот правобранител на самоуправавањето има потребен број стручни соработници, кои се дипломирани правници со положен правосуден испит и потребно работно искуство за вршење на тие работи како и други стручни соработници кои имаат завршено високо образование.

За вршење на други стручни, финансиски и административно-технички работи општествениот правобранител на самоуправавањето може да има потребен број стручни и други работници со соодветна стручна подготовка.

Работите од став 1 на овој член можат, врз основа на договор, да ѝ се доверат на соодветната служба на органот на Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 51

Средствата за работа на републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето се обезбедуваат во буџетот на Републиката, а на општинскиот општествен правобранител на самоуправавањето во буџетот на соодветната општина.

Ако две или повеќе општини имаат заеднички општински општествен правобранител на самоуправавањето спогодбено по утврдуваат учеството на секоја општина во финансирањето на неговата дејност.

Член 52

Надоместокот за вршењето на функцијата републички општествен правобранител на самоуправавањето и неговиот заменик го определува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а на општинскиот општествен правобранител на самоуправавањето и неговиот заменик Собранието на општината што ги именувало, на начин на кој се определува надоместокот за вршење на функцијата на функционерите што ги избира односно именува Собранието.

Член 53

Програмата за работа на општествениот правобранител на самоуправавањето ја донесува општествениот правобранител на самоуправавањето по прибавено мислење од работната заедница и му ја поднесува на Собранието на соодветната општествено-политичка заедница на усвојување.

Член 54

Правилата за внатрешното работење на републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето донесува републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето, по прибавено мислење од работната заедница.

Правилата од став 1 на овој член ќе се донесат во рок од шест месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Член 55

Републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето по претходно прибавено мислење од општинските општествени правобранители на самоуправавањето ги пропишува:

- правилата за внатрешно работење на општинските општествени правобранители на самоуправавањето;

— начинот на евидентирање на општествените односи и појави во врска со заштитата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост и

— начинот на собирање и обработка на статистичките податоци.

Член 56

Општествениот правобранител на самоуправувањето има печат кој го содржи грбот на Социјалистичка Република Македонија, називот на општината односно на Социјалистичка Република Македонија, називот на органот и седиштето.

На зградата во која се наоѓаат работните простории на општествениот правобранител на самоуправувањето мора да биде истакнат неговиот назив.

Член 57

Седиштето на републичкиот општествен правобранител на самоуправување е во Скопје, а на општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето во седиштето на општината. Ако две или повеќе општини имаат заеднички општествен правобранител на самоуправувањето, оподобено го утврдуваат неговото седиште.

Глава IV

КАЗНИ И ОДРЕДБИ

Член 58

Со парична казна до 5.000 динари за прекршок ќе се казни самоуправна и друга организација и заедница што не го известила општествениот правобранител на самоуправувањето во рокот утврден со член 19 на овој закон.

Член 59

Со парична казна до 5.000 динари за прекршок ќе се казни одговорното лице во самоуправна и друга организација и заедница ако:

— не се јави на поканата на општествениот правобранител на самоуправувањето заради давање изјави и потребни известувања во постапката за утврдување повредата на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост (член 20 став 3);

— го оневозможи општествениот правобранител на самоуправувањето да изврши увид во дејноста и документацијата на самоуправните и други организации и заедници (член 21 став 2);

— не ги достави потребните известувања и податоци односно не му ги стави на увид, самоуправните акти на општествениот правобранител на самоуправувањето (член 21 став 2).

Глава V

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 60

Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето отпочнува со работа во рок од три месеци по влегувањето во сила на законот, а општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето, со денот определен со одлука на собранието на општината, а најдоцна до 31 мај 1976 година.

Собранието на општината, односно собранијата на општините што се спогодиле да имаат заеднички општествен правобранител на самоуправувањето ќе го именуват најдоцна во рок од три месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Член 61

Додека се формира работна заедница, актот за систематизација на работните места и рецензијата за поставување односно за разрешување на работниците ги донесува општествениот правобранител на самоуправувањето без конкурс.

По приемот на најмалку три работници на работа и по конституирањето на работната заедница ќе се донесат соодветни самоуправни општи акти во рок од три месеци од денот на конституирањето на работната заедница.

Член 62

Додека не се донесат општите акти од член 56 на Законот за општествениот правобранител на самоуправувањето („Службен весник на СРМ“ број 47/75), соодветни прашања привремено уредува општествениот правобранител на самоуправувањето.

Член 63

Општествените правобранители на самоуправувањето, именувани пред влегувањето во сила на Законот за општествениот правобранител на самоуправувањето („Службен весник на СРМ“ број 47/75), остануваат на должност за времето определено во член 10 на овој закон.

Член 64

Општествениот правобранител на самоуправувањето кој на денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за општествениот правобранител на самоуправувањето („Службен весник на СРМ“ број 37/83), на таа функција поминал повеќе од четири години, мандатот му трае до истекот на времето за кое е именуван и не може повторно да биде именуван на истата функција.

Општествениот правобранител на самоуправувањето кој на денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за општествениот правобранител на самоуправувањето („Службен весник на СРМ“ број 37/83), на таа функција поминал помалку од четири години, мандатот му трае до истекот на четири години од денот на именувањето и може да биде именуван уште еднаш на истата функција.

Член 65

Помошникот на општествениот правобранител на самоуправувањето кој на денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за општествениот правобранител на самоуправувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 37/83), е затекнат на оваа функција, а нема да биде именуван за заменик според одредбите на овој закон, продолжува да работи како помошник на општествениот правобранител на самоуправувањето до истекот на мандатот за кој е именуван.

384.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на оделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за избор на Колегијален рабоводен орган на РО Факултет за економски науки во Скопје, се именуват:

Предраг Акимовски, секретар на Претседателството на ОК на СКМ „Чаир“ — Скопје и Илија Банков, член на Претседателството на РК на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2428

26 септември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Ванчо Близнаковски, с. р.

Потпретседател
на Соборот на здружениот труд,
Тимо Ефтимов, с. р.

Потпретседател
на Општествено-политичкиот собор,
Саве Гацовски, с. р.

385.

Врз основа на член 166 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 септември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — ДЕМИР ХИСАР

За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Болницата за душевни болести — Демир Хисар се именуваат:

Златан Најдовски, извршен секретар на Претседателството на ОК СКМ — Демир Хисар и

д-р Иван Дуриданов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, невропсихијатар во Болницата за нерви и душевни болести — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2429 Потпретседател
26 септември 1984 година на Собранието на СРМ,
Скопје Ванчо Близнаковски, с. р.

Потпретседател
на Соборот на здружениот труд,
Тимо Ефтимов, с. р.

Потпретседател
на Општествено-политичкиот собор,
Саве Гацовски, с. р.

386.

Врз основа на член 167 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 септември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА — ЈАСЕНОВО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БОЛНИЦАТА

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Болницата за белодробна туберкулоза — Јасеново, Титов Велес, донесена на 26 јуни 1984 година, со која за директор на Болницата се именува д-р Томислав Дограмаџиев, досегашен в.д. директор на Болницата.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2430
26 септември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Ванчо Близнаковски, с. р.

Потпретседател
на Соборот на здружениот труд,
Тимо Ефтимов, с. р.

Потпретседател
на Општествено-политичкиот собор,
Саве Гацовски, с. р.

387.

Врз основа на член 8 од Законот за Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство („Службен весник на СРМ“ број 30/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 септември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство што ја донесе Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 17 април 1984 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2437
26 септември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Ванчо Близнаковски, с. р.

Потпретседател
на Соборот на здружениот труд,
Тимо Ефтимов, с. р.

Потпретседател
на Општествено-политичкиот собор,
Саве Гацовски, с. р.

388.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 20 септември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Јованов Трајко Љупчо, од Свети Николе
2. Илиевски Драго Бранко, од Тетово
3. Димоски Наум Богослав, од Охрид
4. Гошев Васил Атанас, од с. Просениково
5. Митев Лазар Ѓорѓи, од с. Работово
6. Ристовска Христо Живка, од Скопје
7. Екремовски Екрем Алија од Кичево

II

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Љупеска Ламбе Зорка, од с. Лескоец
2. Минов Геро Марко, од с. Ленки

III

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Јорданов Димко Раде, од с. Градовци
2. Трпановски Димче Владо, од с. Брусник
3. Николоски Јонче Трајан, од Охрид

IV

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Петковски Александар Трајче, од Скопје
2. Фазлија Сали Керим, од с. Самолија
3. Бислимовиќ Исеин Рабит, од с. Самолија

V

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Божиновски Цветан Стојан, од Скопје

VI

Изречената казна затвор во траење од 1 година се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Цапа Акиф Шклџим, од Дебар
2. Али Ибраим Гета, од с. Франгово
3. Флори Муса Мемети, од с. Франгово
4. Спировски Васил Кире, од Битола

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Јорданов Благој Тодор, од Кочани

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Зафирчев Васил Трајче, од Титов Велес
2. Халим Шефки Далили, од с. Сопотница
3. Њиниќ Живоин Душан, од с. Руњанин

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 8 месеци на:

1. Здравев Димитар Христо, од Скопје

X

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Праматаров Борис Ѓорѓи, од Смоквица

XI

Изречената казна затвор во траење од 2 години се намали за 1 година на:

1. Бериша Хаит Наип, од Скопје

XII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-637

20 септември 1984 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклевски, с. р.

389.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Се разрешува од должноста директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод инж. Коле Јордановски, по негово барање.

Бр. 17-1314/2

31 август 1984 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

390.

Врз основа на член 172 став 5 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Инж. Благој Герасимов, помошник на директорот на Заводот, се определува да го заменува директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод.

Бр. 17-1322/1

31 август 1984 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

391.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Благој Зацев, советник во Комитетот.

Бр. 17-1132/2

6 септември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

392.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

За потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана се назначува Тодор Алисанков, поранешен помошник на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето.

Бр. 17-1062/2

16 август 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

393.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА СТУДИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА СРМ ЗА ПЕРИОДОТ 1986—2005 ГОДИНА

1. Се разрешува од должноста член на Стручниот совет за верификација на Студијата за развој на енергетиката на СРМ во периодот 1986—2005 година д-р Илија Черепналковски, професор на Машинскиот факултет во Скопје.

2. За член на Стручниот совет за верификација на Студијата за развој на енергетиката во СРМ во периодот 1986—2005 година се именува Димитар Грчев, професор во пензија.

Бр. 17-1106/2

16 август 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

394.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 5 септември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за воведување местен самоуправа во пари на подрачјето на Македонски Брод во траење од 5 години, донесена од Собранието

на општина Македонски Брод на 22 јули 1982 година, во делот со кој се обврзуваат со самопридонесот вработените на подрачјето на Македонски Брод, кои не се жители и кои немаат во сопственост недвижност на тоа подрачје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Македонски Брод“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со Решение У. бр. 82/84 од 16 мај 1984 година поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со член 10 од Законот за општите начела на самопридонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 27/78).

4. На седницата Судот утврди дека во член 3 од оспорената Одлука, помеѓу другото, е утврдена и обврска за плаќање на месен самопридонес во висина од 2% од него личните доходи за сите работни луѓе и граѓани кои се во работен однос во организациите на здружениот труд и во работните заедници.

5. Според член 10 став 1 од Законот за општите начела на самопридонесот, обврзници на самопридонесот се работните луѓе и граѓаните кои имаат живеалиште на подрачјето на кое се воведува самопридонесот. Според став 2 на овој член обврзници на самопридонесот за изградба на определени објекти од кои имаат непосредна или посредна корист се и работните луѓе и граѓаните што имаат во сопственост недвижен имот, а немаат живеалиште на подрачјето за кое се воведува самопридонесот. Постоеноста на непосредната и посредната корист се утврдува при претресување иницијативата за воведување на самопридонесот.

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука се обврзани сите вработени во организациите на здружениот труд и во работните заедници на подрачјето на Македонски Брод, без оглед на тоа дали се жители или пак дали имаат во сопственост недвижност на тоа подрачје, Судот утврди дека таа Одлука, во делот во кој се обврзуваат со самопридонес и оние вработени кои немаат живеалиште или немаат во сопственост недвижност на тоа подрачје, не е во согласност со член 10 од Законот за општите начела на самопридонесот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 82/84

5 септември 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

395.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 септември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА алинеја 1 од точка 2 на член 24 од Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците во Основната организација на здружениот труд „Превоз“ во состав на Работната организација „Градски сообраќај“ во Скопје, донесен со референдум на 24 јуни 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на здружениот труд, на начин предвиден за објавување на самоупрашните општи акти.

3. Привремениот управник во Основната организација на здружениот труд „Превоз“, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 24 точка 2 алинеја 1 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

Според наводите во предлогот, во оспорената одредба е предвидено при утврдување редот на првенството за добивање на стан лица без станарско право да добиваат 250 бода, при што овие бодови ги добиваат и лица без стан и лица кои живеат кај своите родители како корисници на стан, со што се создава нееднаквост меѓу работниците.

4. Судот на седницата утврди дека во член 24 од оспорениот Правилник, како еден од основите за утврдување редот на првенството за добивање на стан е предвидена и станбената загрозеност и по овој основ се определени следните подоснови: работник без станарско право 250 бода; работник кој станува во дограени простории односно има нужно сместување со станарско право 150 бода; работник кој станува во влажен и дограен стан со станарско право 120 бода; и работник кој живее во стан кој има помалку од 9 м² по член на домаќинството 80 бода. Од изнесеното произлегува дека по подосновот „работник без станарско право“ се врши подеднакво вреднување на потстанарот и на лицето кое живее кај родители и кое е корисник на стан.

Според мислењето на Судот работникот потстанар се наоѓа во понеповолна станбена ситуација од работникот кој живее кај родителите кои имаат станарско право, затоа што потстанарот е лице без стан, додека работникот кој живее кај родителите е корисник на стан и согласно член 19 став 1 од Законот за станбените односи, има право трајно и непречено лично да го користи тој стан под услови определени со овој закон.

На основа изнесеното, овие две категории на работници се наоѓаат во различна станбена ситуација, односно степенот на нивната станбена загрозеност е различен и по тој основ треба и различно да се вреднува.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај се врши подеднакво вреднување на работниците кои не се носители на станарско право, без оглед дали се постанари или корисници на станови, Судот утврди дека алинејата 1 на точка 2 од член 24 од оспорениот Правилник не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 182/84

12 септември 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА

ОБЈАВА

за запишување во Регистарот на производители на саден материјал

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува дека во Регистарот на производители на саден материјал, за производство на шумски саден материјал е запишана следната организација на здружен труд:

ООЗТ Шумско стопанство „Бор“ — Кавадарци.

Бр. 09-1795/4

4 септември 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
инж. Христо Христованов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА СТАНОВАЊЕТО — КОЧАНИ

269.

Врз основа на член 36 став 3 точка 8 од Статутот на СИЗ на становањето — Кочани, а во врска со писмото од Извршниот совет на Собранието на општината Кочани, бр. 11-4880/1 од 1-IX-1984 година, Собранието на СИЗ на становањето Кочани, на седницата одржана на 5 септември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА СИЗ НА СТАНОВАЊЕ КОЧАНИ

Член 1

Да се изврши намалување на стапките на придонесот за станбена изградба што се плаќаат на СИЗ на становањето Кочани, и тоа:

1. стапката на придонес од чистиот доход 1,35% и
2. стапката на придонес од доходот 0,15%.

Член 2

Намалувањето на стапките на придонесот од член 1 на оваа одлука да се изврши од 1-VI-1984 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јуни 1984 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-408/1

5 септември 1984 година
Кочани

Претседател,

дипл. арх. инж. **Методи Лазаров, с. р.**

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

270.

Врз основа на член 88 и 89 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија, на седницата одржана на 7 септември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината на надоместокот, условите за стекнување и начинот на остварувањето на погребните трошоци и посмртна помош во случај на смрт на осигуреникот или осигурено лице на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија.

Член 2

Надоместокот на погребните трошоци се утврдува во износ:

1. во случај на смрт на осигурено лице до една година возраст — 1.500 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 години возраст — 2.000 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице над 7 година возраст 3.500 динари.

Член 3

Во случај да осигуреното лице умре во странство за време на привремен престој во странство надоместокот од претходниот член се зголемува за 50%.

Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното лице, односно осигуреникот врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврда за извршен закоп и здравствената легитимација на умрениот осигуреник (умреното лице).

Во случај да осигуреното лице умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на нашата земја во странство дека закопот е извршен во странство.

Член 5

На членовите на семејството на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во висина од 10.000,00 динари.

Член 6

Барането за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртна помош стасува на денот на смртта на осигуреникот, односно осигуреното лице.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 679/1

7 септември 1984 година

Гевгелија

Претседател,

д-р **Димитар Шутаров, с. р.**

271.

Врз основа на член 80 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија, на својата редовна седница одржана на 7 септември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место, која им припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата, а во случај кога користат здравствена заштита на начин пропишан со општите акти на Заедницата.

НАДОМЕСТОК НА ПРЕВОЗНИ ТРОШОЦИ

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на осигурените лица за случаи предвидени со општите акти на Заедницата во висина на тарифата на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на осигурените лица кога поради итноста на случајот или здравствената состојба, по налог на лекарот или здравствената организација, превозот е извршен и со други превозни средства.

Кога превозот, во случај на претходниот став, е извршен без претходен налог на лекарот или здрав-

ствената организација, оправданоста на превозот или превозните средства такнадно ја цени лекарска комисија на Заедницата.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се определува по право според најкусата релација и тоа по основна тарифа од редовни превозни средства на јавниот сообраќај.

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се подразбира:

— во случај на патување со железница на релација до 150 км. во еден правец — II класа од патничкиот воз, а на подолга релација од 150 км. во еден правец — II класа од брзиот воз;

— во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа право на превоз — II класа на пловните возила;

— кога превозот се врши со автобус, припаѓа право на полна цена на чинењето на превозот.

Кога на истата релација постои железнички, бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице има право на надомест на превозните трошоци на најниската тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 од членот 2 на оваа одлука, надоместокот на трошоците за превоз припаѓа во полн износ.

Член 4

Ако осигуреното лице, врз основа на посебен пропис има право на бесплатно возење при користењето на превозните средства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надоместок на трошоци за превоз.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на случаи кога осигуреното лице има право на повластено возење само за определен број патувања во текот на годината.

Член 5

На осигуреното лице кој користи здравствена заштита спротивно на одредбите на општите акти за начинот на користењето на здравствената заштита не му припаѓаат надоместок на трошоците.

Член 6

Налогот односно уплатот за патувањето во друго место поради специјалистички преглед, важи по правило само за едно патување. Во колку лекарот специјалист на кого осигуреното лице му е уплатено на прв специјалистички преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај друг специјалист, првобитниот уплат важи за сите останати прегледи.

Кога осигуреното лице во смисла на претходниот став е уплатено, односно превземено на амбулантно специјалистичко лекување или испитување, изданиот налог важи за сето време додека трае лекувањето, односно испитувањето.

ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСКРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 7

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигуреното лице му припаѓа како следува:

1. на подрачјето во СРМ вон општината во износ од 250 динари;
2. на подрачјето на земјата вон СРМ во износ од 300 динари.

Член 8

Покрај надоместокот од претходниот член, на осигурените лица им припаѓа и надомест на трошоци за ноќевање во фактички износ, врз основа на посебна приложена сметка, во не повеќе од 400,00 динари.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила извршениот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 689/1
7 септември 1984 година
Гевгелија

Претседател,
д-р Димитар Шутаров, с. р.

Обласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Општинскиот суд во Гевгелија го повикува Парчев Васил Горѓе од Стар Дојран, роден на 15. III. 1910 година, кој уште од 1946 година отишол да живее во САД. Оттаму се јавувал сè до 1973 година, од кога престанал да се јавува. Од тогаш писмата упатени до него од неговите најблиски се враќале.

Доколку именувањето е жив, да се јави на овој суд во рок од 3 месеци од денот на огласувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, а во спротивно, по истекот на овој рок, ќе се прогласи за умрен. Исто така и сите други лица кои нешто знаат за наведеното лице да го известат овој суд во горниот рок.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 29/84.

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, по тужбата на тужителката Виолета Андоновиќ од Скопје, е покрената парница за развод на брак против тужениот Мирослав Андоновиќ со непознато место на живеење во странство, вредност 2.000,00 динари, под П. бр. 4555/84.

Се повикува тужениот Мирослав Андоновиќ да се јави во судот во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 4555/84. (137)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд заведен е спор за надоместок на штета по тужбата на тужителката Синани Неџмија од Скопје, бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 42/1, против тужените Сали Наип од Тетово, сега на привремена работа во Турција, и Заводот за осигурување имоти и лица — Скопје.

Се повикува тужениот Сали Наип од Тетово да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, I П. бр. 2332/83. (138)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Кузмановски Васил Мило од Тетово, ул. „103“ бр. 3, против тужените Кузмановски Крсто Угрин од Софија и Кузмановски Угринов Кузе од Букурешт, со непозната адреса.

Се повикуваат тужените Кузмановски Угрин и Кузмановски Кузе да се јават во судот, да достават точна адреса или да одредат полномошник кој ќе ги застапува по овој спор во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на определените рок, судот ќе им постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1203/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за утврдување на сопственост од страна на тужителот Мисајловски Митре од Тетово, ул. „Симо Тодоровски — Треска“ бр. 4, против тужениот Стојан Јованов Серафимовски од Тетово, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот 120,00 динари.

Се повикува Стојан Серафимовски во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или определи свој полномошник.

мошник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1301/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за утврдување сопственост на недвижен имот по основ на одршка по тужбата на Исјески Панчев Радослав од Тетово, против тужената Јанческа Горица, род. Серафимовска, од Скопје, со непозната адреса.

Бидејќи тужената е со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави пред судот, да достави точна адреса или овласти полномошник кој ќе ја застапува по овој предмет. Во спротивно, по истекот на тој рок, преку Центарот за социјални работи — Тетово, судот ќе ѝ постави привремен застапник кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1425/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за надоместок на штета по тужбата на тужителот РО ШИК „ЈЕЛАК“ ООЗТ Лешница — Тетово, против тужениот Сулејмани Цемаил Тефик од село Ларце.

Се повикува тужениот Сулејмани Цемаил Тефик од село Ларце во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави на судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет. Во спротивно, преку Центарот за социјални работи — Тетово, судот ќе му одреди привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1005/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за утврдување право на сопственост од страна на тужителката Јовановска Јованка од с. Раотинце против тужената Трпана Јовановска со непозната адреса во СР Германија. Вредност на спорот 60.000,00 динари.

Се повикува тужената Трпана Јовановска во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд — Тетово или да определи свој полномошник. Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1161/84.

Пред овој суд се води спор за раскинување на договор по тужбата на тужителот Глигорије Гуго Кузмановски од с. Вратница, против тужениот Стојан Гуго Кузмановски од с. Вратница, сега со непозната адреса во САД. Вредност на спорот 500 динари.

Се повикува лицето Стојан Гуго Кузмановски од с. Вратница да се јави во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно на истиот ќе му биде определен полномошник кој ќе се прижи за неговите права и интереси во постапката или во рок од 30 дена сам да си одреди полномошник кој ќе се прижи за неговите права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 548/84.

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор од страна на тужителот Казими Нури од с. Цепчиште, против тужените Јанчевски Кирко и др. од с. Ратаје.

Бидејќи тужените Тасевска Јорда и Јанчевска Лепа од с. Ратаје се наоѓаат со непознати адреси во Југославија, се молат испите да се јават во судот. Доколку во определен рок не се јават или не определат свој полномошник, судот ќе им одреди привремен старател кој ќе се прижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 854/84.

Пред овој суд се води спор за надоместок на штета од страна на тужителите Гавриловиќ Коста и др. од Тетово против тужениот Крстевски Ратко од с. Вратница. Вредност на спорот 12.468,00 динари.

Бидејќи тужениот се наоѓа со непозната адреса во Германија, се моли истиот да се јави во рок од 30

дена во Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник. Во спротивно судот ќе биде приморан да му постави привремен старател кој ќе се прижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1574/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на брак од страна на тужителката Апостоловска Викторија од Тетово, против тужените Апостолидис Јанис од Тетово и др.

Бидејќи тужените Апостоловска Сандра и Апостоловска Германија се наоѓаат со непознати адреси во Македнска и Апостоловска Дара со непозната адреса во Австралија, се молат истите да се јават во судот или да определат свој полномошник кој ќе се прижи за нивните права и интереси во постапката. Во спротивно, доколку не се јават во определен рок, судот ќе им постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 659/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за утврдување устен договор за купопродажба од страна на тужителот Руфати Исак од с. Боговиње против тужениот Салија Цевит Мухамед од с. Боговиње. Вредност на спорот 130.000,00 динари.

Се повикува тужениот Салија Цевит Мухамед од с. Боговиње, а сега на привремена работа во Германија со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 652/84.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен спор за утврдување на татковство по тужбата на тужителите Ебиби Ралим, Ебиби — родена Шакири Миротије, и Ебиби Хирије, застапувана од нејзината мајка второтужителката, сите од с. Неготино, против тужениот Селмани Идриз од с. Пирок — Тетовско, сега се наоѓа во Канада со непозната адреса.

Се повикува тужениот Селмани Идриз од с. Пирок — Тетовско во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави на судот или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно, на тужениот ќе му се постави привремен застапник и тоа Влајко Влаховиќ, на работа во Центарот за социјални работи — Гостивар, кој ќе го застапува во овој спор до окончувањето на истиот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 404/84.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оставинска постапка за расправање на оставината на оставителот Сараваноски Цветко, порано од с. Палчиште, роден на 13 XI. 1883 година, а умрел на 23. XII. 1948 год., земјоделец, државјанин на СФРЈ, заведена под О. бр. 398/83.

Се повикуваат сите наследници од втор и трет наследен ред да се јават во овој или било кој општински суд на територијата на СФРЈ или во дипломатско претставништво во странство во рок од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ за да дадат наследнички изјави во врска со оставината на оставителот.

Во спротивно, оставината ќе премине во општествена сопственост и ќе биде предадена на СО — Прилеп, согласно член 132 од ЗН.

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 398/83.

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оставинска постапка за расправање на оставината на оставителката Илџика Спиркоска Ангелеска, порано од Прилеп, за дополнително новопронајден имот:

1. ливада на КП бр. 2828 во пов. од 2 ха, 39 ари и 67 м² во м. в. Деривол;
2. речно корито на КП бр. 2828 во пов. од 25,37 ари во м. в. Деривол, двете недвижности се водат на поседовен лист бр. 116 за КО — с. Вранче.

Се повикуваат сите наследници од втор и трет наследен ред да се јават во овој или било кој општински суд на територијата на СФРЈ или во дипломатско претставништво во странство во рок од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ за да дадат наследнички изјави во врска со оставината на оставителката.

Во спротивно, оставината ќе премине во општествена сопственост и ќе биде предадена на СО — Прилеп согласно член 132 од ЗН.

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 49/47.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-то Фи. бр. 562 од 30. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-122-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Маршал Тито“, с. Пирок — Тетово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Камил Бакиу, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Хасан Казими, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 562/84. (250)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-то Фи. бр. 602 од 16. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1599-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Договорната работна организација на здружен труд „Шар“, Ц. О. с. Солце, Тетово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Асани Вайдин, директор, а се запишува новиот застапник Авди Адем, в.д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 602/84. (251)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-то Фи. бр. 659 од 31. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-868-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Санџе Штерјоски“ со Ц. О. — Кичево, населба „Календарица“ бб. со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стојаноски Станислав, директор, а се запишува новиот застапник Настески Благоја, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 659/84. (257)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-то Фи. бр. 645 од 2. VI. 1984 година на регистарска влошка бр. 1-1906-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежно-занаетчиската допозовна организација на здружен труд „Слазеј“, Ц. О. — Кавадарци.

Договорната организација е основана со договор од 10. II. 1984 година.

Основачи на договорната организација се: Славчо Атанасов; Кире Атанасовски; Ангел Андонов и Драги Трајковски, сите од Кавадарци.

Основни дејности: — завршни занаетчиски работи во праждежништвото.

Договорната организација на здружениот труд во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ДООЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Славчо Атанасов, работодаводител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 645/84. (258)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-то Фи. бр. 511 од 29. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1901-0-0-0 го запиша во судскиот регис-

тар основањето на Спортско-рекреативниот центар „Младост“, Р. О. — Неготино, ул. „Маршал Тито“ бб — во основање.

Работната организација е основана од Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Неготино со одлуката бр. 0203 од 16. IX. 1984 година.

Основни дејности: 120410 — организации на здружениот труд кои даваат услуги на граѓаните при вршењето на спортско-рекреативни активности, како и услуги на натпреварувачкиот спорт за организирање на приредби.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица работната организација одговара со сите свои средства.

За обврските на работната организација одговара основачот неограничено супсидијарно.

Лице овластено за застапување е Петар Филипов, привремен работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 511/84. (259)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Работна организација за промет на стоки и услуги на големо и мало „Интерпромет“ — ООЗТ за промет на големо „Велосипедист“ на суп. о. — Скопје“ се огласува за неважен. (5146)

Загубениот печат под назив: „Завод за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје“ се огласува за неважен. (5432)

Загубениот округли печат под назив: „Фудбалски клуб „ИЗВЕДЕН“ — с. Ораовица — Радовиш“ се огласува за неважен. (5523)

Печат на име Прадежна услужна занаетчиска задруга, с. Полог — Гостивар. (4904)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Текотна сметка бр. 15.50.00737.8 издадена од Југославка — Скопје на име Маре Ристовска. (5621)

Воена книшка издадена од Титов Велес на име Стефановски Венкс, с. Мамутчево, Титов Велес. (5736)

Лична карта на име Мустафа Деари, с. М. Речица, Тетово. (5830)

Возачка дозвола на име Мустафа Деари, с. М. Речица, Тетово. (5831)

Возачка дозвола на име Гане Апостоловски, с. Тополовик, Крагово. (5842)

Возачка дозвола издадена од СВР — Штип на име Панче Соколов, Штип. (5856)

Воена легитимација на име Петар Димитров, Штип. (5883)

Одобрение за отворање на занаетчиски дуќан, ул. бр. 09-27752, издадено од Собрание на град Скопје, на име Муацири Нусрет од Скопје. (5891)

Воена книшка на име Драгољуб Попоски, с. Велчани — Струга. (5162)

Чековна книшка бр. 057419-7, издадена од Привредна банка — Сарајево, на име Зора М. Марковиќ — Скопје. (5175)

Пасош МА 836225 на име Борис Германов, ул. „7 Јули“ бр. 51, Берово. (5196)

Пасош МД 006612 на име Дарко Анакијевски, ул. „М. Ч. Филиповски“ бр. 128, Гостивар. (5230)

Пасош МА 484492 на име Драган Андријевски ул. „Челе Филиповски“ бр. 128 Гостивар. (5231)

Воена книшка на име Штерјо Димов, ул. „Партизанска“ бр. 43/5 — Штип. (5259)

Воена книшка на име Димитри Миланов, бул. „ЈНА“ бр. 28/7, Штип. (5319)

Воена книшка на име Селамедин Илџази, с. Пршовце, Тетово. (5366)

Пасош МА 921586/81 на име Изет Алију, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 98 — Тетово. (5372)

Воена книшка на име Видо Коцев, бул. „ЈНА“ бр. 22/6 — Штип. (5381)

Пасош на име Дилавер Рамадани, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 10, Куманово. (5391)

Пасош на име Немет Мустафа, ул. „Радањски пат“ бр. 160 — Штип. (5416)

Свидетелство издадено од Земјоделското училиште „Борис Кидрич“, на име Цеков Јордан, Нишевац — Сърџит. (5431)

Воена книшка на име Трпко Богоески, с. Блаце — Тетово. (5466)

Воена книшка на име Бардул Демири, ул. „Беличица“ бр. 67 — Гостивар. (5473)

Воена книшка на име Моме Додески, ул. „Јорде Петров“ бр. 58/5, Куманово. (5483)

Воена книшка на име Зекирија Ислами, ул. „Н Вапцаров“ бр. 10, Куманово. (5484)

Пасош на име Лоза Антевска, ул. „Никшичка“ бр. III/II/13 — Куманово. (5486)

Воена книшка на име Исмаил Мустафов, ул. „Средорек“ бр. 41 — Куманово. (5487)

Воена книшка на име Љубомир Ѓорѓиоски, с. Дебрасите — Прилеп. (5529)

Сертификат бр. 002-10356-2 од 14. II. 1984 година на износ од 185.230,65 динари, издаден од Ауто-банка — Крагуевац, на име Ветеринарна станица — Кочани. (5559)

Ученичка книшка издадена од УЦСО „Јосип Броз Тито“, Ресен, на име Соња Гринчарова ул. „29 Ноември“ бр. 200, Ресен. (4708)

Воена книшка на име Фаредин Ремзи, с. Пирок, Тетово. (4734)

Пасош бр. СР 937480 на име Афајетка Нуредини, с. Жировница, Гостивар. (4738)

Пасош бр. МА 720851 на име Јусуф Нуредини, с. Жировница, Гостивар. (4739)

Пасош бр. МА 759072 на име Везире Нуредини, с. Жировница, Гостивар. (4740)

Пасош бр. МА 890398 на име Лела Нуредини, с. Жировница, Гостивар. (4741)

Возачка дозвола на име Митко Андонов, с. Нивичани, Кочани. (4750)

Пасош на име Тамир Јакупи, с. Палатица, Тетово. (4797)

Пасош бр. МА 810582 на име Муртезан Сефери, с. Г Речица, Тетово. (4797)

Воена книшка на име Имџер Сичани, с. Лопате, Куманово. (4806)

Воена книшка на име Фафџи Мисими, с. Ларце, Тетово. (4808)

Воена книшка на име Зеќир Ибраими, ул. „102“ бр. 1 — Тетово. (4850)

Пасош на име Благоја Илиоски, с. Тројкрести, Прилеп. (4887)

Возачка дозвола на име Азем Аземџи, с. Слупчанс, Куманово. (4914)

Возачка дозвола бр. 6729 издадена од СВР Кочани на име Душко Гаврилов с. Зрновци Кочани

Особраќајна дозвола на име Тодор Пецов, ул. „В. Главинов“ бр. 10, Кочани. (4977)

Возачка дозвола на име Тодор Пецов, ул. „В. Главинов“ бр. 10, Кочани. (4978)

Возачка дозвола издадена од СВР — Крива Паланка на име Војо Јовановски, с. Ветуница, Крива Паланка. (4928)

Диплома за завршена ВТШ — Битола — машински отсек, издадена од ВТШ — Битола на име Илиевски Борис, с. Крџа, Крива Паланка. (5040)

Свидетелства од I, II, III и IV клас и свидетелство за завршен испит, издадени од Хемиското училиште „Борис Кидрич“ — Титов Велес, на име Смилевски Трајан. (5057)

Одобрение за наплата на извоз со увоз на стока по пат на размена на документи, бр. 43/II-2/JJ од 8. VI. 1984 година издадено од Народна банка на Македонија. (5123)

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор — реизбор на наставник по предметот Меѓународни економски односи, на неодредено работно време

Условите за избор се определени со Законот за високото образование и Статутот на ООЗТ Економски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на ООЗТ Економски факултет — Скопје во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кон пријавата треба да се приложи:

— диплома за завршено високо образование и академски степен;

— куса биографија;

— список на научни и стручни трудови и по еден примерок од нив.

Непотполните и неблаговремени пријави нема да се земат во разгледување. (380)

Работничкиот совет на Конфекциската работна организација „Единство“ — Струга

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за именување (реизбор) на индивидуален работоводен орган — директор на Конфекциската работна организација „Единство“ — Струга

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока школска подготовка со над 5 години работно искуство од кои 3 години на раководно работно место или ВКВ работник од текстилна струка со над 5 години работно искуство од кои 4 години на раководно работно место во струката;

— да поседуваат морално-политички квалитети за вршење на работната функција;

— да се под истрага;

— да имаат стручни и организаторски способности докажани со резултатите од досегашното работење и

— да не се осудувани за кривични дела по член 511 од Законот за здружениот труд.

Кон пријавите кандидатите се должни да ги достават потребните документи за докажување на поренаведените услови.

Пријавите со потребната документација се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот до Конкурската комисија при Конфекциската работна организација „Единство“ — Струга. (381)

Врз основа на член 3 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), СИЗ на домувањето, уредувањето и употребата на градежното земјиште на општината Битола

о б ј а в у в а

ОГЛАС

за јавно наддавање заради отстапување изградба на станбени згради во Битола

1. Предмет на отстапување се следните станбени згради:

а) 3 станбени згради II + 2 по 24 стана — вкупно 72 стана во БЛР — III дел;

б) 1 станбена зграда II + 3 + поткровје од 28 стана во БЛР — III дел и

в) 1 станбена зграда II + 4 од 47 става во БЛР — II дел.

Предмет на отстапување се градежните, градежно-занаетчиските и инсталатерските работи.

2. Ориентационата вредност на работите е:

а) за станбени згради П + 2 по 24 стана 44.015.000,00 х 3 — 132.045.000,00 динари;

б) за 1 станбена зграда П + 3 + поткровје од 28 стана 39.930.000,00 динари;

в) за 1 станбена зграда П + 4 од 47 стана динари 73.110.000,00.

3. Отстапување на објектите ќе се врши под условите одредени со овој оглас, инвестиционо-техничката документација и посебните услови на инвеститорот.

4. Заинтересираните понудувачи можат да се запознаат со инвестиционо-техничката документација и посебните услови на инвеститорот во просториите на СИЗ на домувањето — Битола и тоа секој работен ден од 9 до 13 часот во соба бр. 5.

5. Секој понудувач може да поднесе само една понуда.

6. Рокот за поднесување на понудите трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

7. Понудите се поднесуваат во два посебни заговорени омоти, со ознака „понука за јавно наддавање“ и „документација за јавно наддавање“, на адреса СИЗ на домување — Битола.

8. Запечатениот омот со документацијата мора да ја содржи документацијата која се бара со посебните услови на инвеститорот.

9. Јавното наддавање ќе се одржи во просториите на СИЗ на домувањето — Битола, а за денот и часот на одржувањето на јавното наддавање дополнително писмено ќе бидат известени понудувачите.

10. Нема да се земаат предвид неблаговремено поднесените понуди, како и понудите кои не ги исполнуваат условите од точка 8 од овој оглас.

11. Критериуми за оцена на повољноста на понудите ќе бидат: висината на понудената цена за работите, реалност на роковите, подобноста на понудувачите и искуство на исти работи.

12. Присутните претставници на понудувачите на јавното наддавање мораат на стручната комисија на инвеститорот за спроведување на јавното наддавање да ја предадат писмени овластувања за застапување на понудувачот, а пред почетокот на јавното наддавање.

13. Од часот одреден за почеток на јавното наддавање ни еден понудувач не може да ја менува содржината на својата понуда ниту да ја дополнува или заменува со нова.

14. Известувањето за прифаќањето на понуда, односно за утврдување на успешноста на јавното наддавање, ќе се достави на сите понудувачи во рок од 20 дена од наддавањето. (382)

Собирот на работниците на Работната организација за завршни занаетчишки работи во прадежнштвото „9 Мај“ — Скопје, согласно Одлуката од 8 октомври 1984 година,

распишува КОНКУРС

за избор — именување на индивидуален работоводен орган на работната организација — директор
Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено виша стручна подготовка од правна насока и работно искуство од 5 години;
— познавање на технологијата на работата на основната дејност на работната организација и организациони способности;

— да поседуваат морални квалитети и да не се осудувани за кривично дело според член 511 од ЗЗТ.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, а молбите со потребните документи се доставуваат до РО „9 Мај“ Скопје, ул. „Фјодор Достоевски“ 66 — Скопје. (383)

Врз основа на член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР НА ДВАЈЦА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Бр. 10-2540

8 октомври 1984 година

Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
383. Закон за општествениот правобранител на самоуправањето — — — — —	673
384. Одлука за именување членови на Комисијата за избор на Колегијален работоводен орган на РО факултет за економски науки во Скопје — — — — —	679
385. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување директор на Болницата за душевни болести — Демир Хисар — — — — —	680
386. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Болницата за белодробна туберкулоза — Јасеново за именување директор на Болницата — — — — —	680
387. Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство — — — — —	680
388. Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	680
389. Решение за разрешување од должноста директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод — — — — —	681
390. Решение за заменување на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод — — — — —	681
391. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	681
392. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана — — — — —	681
393. Решение за разрешување и именување член на Стручниот совет за верификација на Студијата за развој на енергетиката на СРМ за периодот 1986—2005 година — — — — —	681
394. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 82/84 од 5 септември 1984 година — — — — —	681
395. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 182/84 од 12 септември 1984 година — — — — —	682

Општи акти на самоуправните интересни заедници

КОЧАНИ

269. Одлука за намалување на стапките на придонесот за станбена изградба што се плаќаат на СИЗ на становање — Кочани — — — — —	683
--	-----

ГЕВГЕЛИЈА

270. Одлука за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртна помош на осигурените лица на подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија — — — — —	683
271. Одлука за надоместокот на патните и дневните трошоци на осигурените лица на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија — — — — —	683